

Средба ЗНМ и Лекарска комора: Да се унапреди комуникацијата меѓу новинарите и лекарите



– Здружението на новинарите на Македонија и Лекарската комора на Република Северна Македонија вчера во просториите на ЗНМ одржаа работна средба на барање на Комората. На оваа средба двете страни во иднина се заложиле да потпишат меморандум за соработка врз основа на кој ќе се дефинираат конкретни активности за подобрување на соработката помеѓу двете фели.

Младен Чадиговски, претседател на ЗНМ и Драган Секуловски, извршен директор на ЗНМ се сретнаа со Проф. д-р

Користиме колачиња за да го оптимизираме Вашето искуство на нашата веб страна. Со кликање на "Прифати ги сите" се согласувате на користење на сите колачиња. Можете и да кликнете на "Избери колачиња" за да сами изберете кои ќе бидат активни.

Избери колачиња

Прифати ги сите

Ad removed. [Details](#)

Во иднина, додава ЗНМ, ќе има иницијатива за средба во поширок состав помеѓу новинарите и уредниците кои што известуваат за здравствениот сектор и претставници на Лекарската комора. На состанокот беа истакнати и критичните точки од двете страни, а тоа се навремена информација и достапност на изворот за новинарите и вистинита и квалититена објава за лекарите.

Користиме колачиња за да го оптимизираме Вашето искуство на нашата веб страна. Со кликање на "Прифати ги сите" се согласувате на користење на сите колачиња. Можете и да кликнете на "Избери колачиња" за да сами изберете кои ќе бидат активни.

Избери колачиња

Прифати ги сите